



**"ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР" А.Д.
СКОПЈЕ**
Кеј 13 Ноември кула 2/4

ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР Акционерско друштво за издавање деловен простор под закуп Скопје, со седиште на Кеј 13 Ноември кула 2/4 Скопје

О Б Ј А В У В А

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување Собрание на
Акционерското друштво **ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР** Скопје

1. Се свикува Собрание на ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР Акционерско друштво за издавање деловен простор под закуп – Скопје.
2. Собранието ќе се одржи на ден **16.07.2019 година (вторник)** со почеток во **12,00 часот**, во салата за состаноци во Градски Трговски Центар А.Д. Скопје, Кеј 13 Ноември Скопје, кула 2, 4 кат.

За седницата се предлага следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог-Одлука за отповикување на неизвршен член на Одборот на директори на Градски Трговски Центар А.Д. Скопје.
2. Предлог-Одлука за избор на неизвршни членови на Одборот на директори на Градски Трговски Центар А.Д. Скопје.

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучувањето на нови точки во дневниот ред може да се врши само по писмен пат, на начин утврден во член 390 од Законот за трговските друштва. Право на учество во работата и право на глас во Собранието има секој акционер лично или од него овластено лице кое ќе го застапува на Собранието, со писмено полномошно заверено кај Нотар за што акционерот мора да го извести Друштвото по писмен пат. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното.

Вкупниот број на акции според Акционерската книга на Друштвото издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност изнесува 1846325 со право на глас.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието должен е да го пријави своето учество најдоцна пред почетокот на седницата во Секторот за правни и општи работи на А.Д. ГТЦ – Скопје зарди евидентирање во списокот за присуство.

Материјалите по точките од дневниот ред може да се разгледуваат во седиштето на Друштвото во Секторот за правни и општи работи на 5-ти кат или на web-страната на Друштвото www.gtcskopje.com.mk .

Гласањето на Собранието е јавно. Собранието може да одлучува ако на седницата присуствуваат акционери или нивните овластени претставници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас, а одлуките се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на седницата на Собранието.

**А.Д. ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ**